



До:

- д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на член 76-в став 1 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 32/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19) се доставува

Македонија  
Агенција за аудио и аудиовизуелни  
медиумски услуги - СКОПЈЕ

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ИЗВРШЕН НАДЗОР (МОНИТОРИНГ)

Примено: 23-04-2019			
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
10	2377	1	

1. Вид надзор: Надзор над изборното медиумско претставување;
2. Субјект на надзорот: Трговско радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје;
3. Период опфатен со надзорот: 22 април 2019 година;
4. Датум на извршување на надзорот: 23 април 2019 година;
5. Предмет на надзорот:
  - Член 76 став 4 од Изборниот законик („Радиодифузерите не смеат да емитуваат платено политичко рекламирање во вести, посебни информативни програми, образовни и програми за деца, и во преноси од верски, спортски, културни, забавни и други настани.)

6. Констатации од надзорот:

Со надзорот над изборното медиумско претставување врз програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје, емитуван на 22 април 2019 година, на државно ниво, констатирано е прекршување на член 76 став 4 од Изборниот законик.

Имено, спротивно на член 76 став 4 од Изборниот законик, програмскиот сервис 1 ТВ емитуваше платено политичко рекламирање во посебната информативна програма „Отворено студио 1“ (22:14:22-23:08:40), во која на тема избори се разговараше со Влатко Горчев од ВМРО-ДПМНЕ, Мухамед Зекири од СДСМ и Арбен Таравари од Алијанса за Албанците.

22.04.2019

Посебна информативна емисија	Период на емитување на емисијата	Период на емитување на платеното политичко рекламирање	Нарачател
„Отворено студио 1“	22:14:22-23:08:40	22:51:50 – 22:53:28	Кандидат за претседател Стево Пендаровски (група избирачи), поддржан од СДСМ, ДУИ и коалицијата



**7. Опис на прекршувањето:**

Спротивно на член 76 став 4 од Изборниот законик, програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје, на 22 април 2019 година, емитуваше платено политичко рекламирање во посебната информативна програма „Отворено студио 1“ (22:14:22-23:08:40), во која на тема избори се разговараше со Влатко Горчев од ВМРО-ДПМНЕ, Мухамед Зекири од СДСМ и АрбенТаравари од Алијанса за Албанците.

**8. Предлог-мерка:**

Согласно член 76-в став 3 од Изборниот законик, Советот на Агенцијата, да покрене прекршочна постапка против Трговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје.

*Сектор за програмски работи*